

МЕСЕЧНИК

за криминалот од омраза

МАЈ 2022

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани од омраза овој месец

12

ВИД НА ИНЦИДЕНТ*

1
оштетување на имот

1
уништување на симболи

8
телесна повреда

3
разбојништво

0
предизвикување на општа опасност

2
насилство

0
сериозна закана

0
загрозување на сигурноста

0
предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост

*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува со бројките кај видот на инциденти и процентите за карактеристики на жртвата затоа што одредени инциденти содржат повеќе видови повреди и/или се случени врз повеќе основи.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА*

0.0%

8.3%

0%

16.7%

75%

етничка припадност

верска припадност

политичка припадност

сексуална ориентација

друго

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје – 9
Тетово – 1
Куманово – 1
Гевгелија – 1



РЕАКЦИИ

0

Реакции овој месец

ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА

0
од функционер

0
религиозен водач

0
граѓанско здружение

0
протест

0
отстранување последица


0
друго

ВО МАЈ 2022 ГОДИНА

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 6
кривични пријави..... 2
прекршочни пријави..... 0
тековни судења..... 1

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 51



Издвоен инцидент

С.М. (21) од Р.Сирија со статус на бегалец, при обид да ја премине државната граница кон Р.Србија заедно со групата со која бил, на 08 мај 2022 година во атар на с.Ваксинце, кумановско, тој и неколку членови од групата биле физички напаѓани од четири лица, кои им одзеле пари и мобилни телефони. Случајот го пријавиле во СВР Куманово, полициските службеници извршиле увид на местото и по насока на јавен обвинител С.М. бил пренесен во транзитен центар во с.Сопот, Кумановско.